



Комерцијални  
возила

Понуда за:

# Caddy 2.0 TDI



Тип  
Модел

Пикап Caddy 4 2.0 TDI Товарно  
(SAAA32)

## A. Технички карактеристики:

Модел :	(SAAA32)
Мотор:	2.0 l TDI
Број на цилиндри:	4
Зафатнина на моторот:	1,968 cm <sup>3</sup>
Моќност: kW (KS):	55 (75)
Менувач:	5-степен мануелен
Погон:	напред
Максимална брзина:	152 km / h
Потрошувачка на гориво (градска, отворено, комбинирана):	(5,7/ 4,2/ 4,7) l/100 km
Капацитет на резервоар:	55 l
Капацитет на резервоар за AdBlue:	9 l
Емисија на издувни гасови:	Euro 6
Меѓуоскино растојание:	2,682 mm
Носивост:	741 – 574 kg
Волумен во товарниот простор ;	3.2 m <sup>3</sup>
Боја на возилото:	Бела
Потекло:	CP Германија

## Карактеристики на товарниот простор:

Должина:	1,779 mm
Ширина:	1,556 mm
Висина:	1,244 mm

ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕ	Продажна цена до регистрација со платени давачки
B. Цена за 1 (едно) возило без ДДВ:	16.200,00 €
C. ДДВ за возилото :	2.916,00 €
D. Вкупна цена за 1 (едно) возило со вклучено ДДВ :	19.116,00 €
E. ПРЕПОРАЧАНА ЦЕНА СО ДДВ_3-2-0 :	17.300,00 €

**Напомена: Овие возила се со поврат на ДДВ.**



Комерцијални  
возила

**F. Опрема вклучена во возилото:**

- ESP електронска стабилизирачка програма
- ABS систем на кочници
- EDL електронска блокада на дигеренцијалот
- ASR електронски уред законтола на пролизгување при старт со возилото
- EBC контрола на моторно кочење
- Помош при тргнување по нагорнина
- Start- Stop систем - BMT (Blue Motion Технологија)
- EURO 6 со SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија
- Резервоар за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue® од 9л за досег од околу 6000km
- Диск сопирачки, напред и позади
- Серво управувач - електромеханички
- Регулирање на воланот по висина и длабочина
- Аир баг воздушно перниче за возач
- Дневни светла
- Трето стоп светло
- "Транспондер" електронска заштита
- Централно заклучување со далечинско управување
- Две врати возачка кабина
- Странична лизгачка врата за товарен простор, десно
- Две седишта во возачката кабина подесиви по должина
- Фабричко обложување на седиштата "Place"
- Сигурносни појаси на три точки за седиштата
- Наслони за глава за седиштата
- Преграда пластична полна по целата висина
- 6 алки за обезбедување на товар во товарниот простор
- До пола обложени страници во товарниот простор со фибер плоча
- Светла во товарниот простор кои што се активираат со отварање на вратите
- Челични бандажи 6J x 15
- Гуми 195/65 R15 91T
- Звучен сигнал - активирани светла

**G. Дополнителна опрема вклучена во цената и во возилото :**

- Резервна гума во нормална големина под возилото
- Гумена облога на подот на товарниот простор
- Радио уред "Composition Audio" со два звучника
- Надворешни ретровизори со електрично подесување загревање
- Електрика на предни прозори
- Фиока со заклучување кај совозачот
- Клима уред CLIMATIC
- Задна врата застаклена двокрилна (асиметрично поделена),фолија непрозрачно стакло

**Плаќање:**

- 100 % Пред превземање и царинење на возилата

**Рок на испорака:**

- Возилата се на лагер и достапни за испорака веднаш

**Гаранција:**

- Две години гаранција без ограничување на поминати километри
- Три години гаранција на лак
- Дванаесет години гаранција против корозија на каросеријата

**Постгарантен период:**

- Две години гаранција за оригиналните резервни делови на VOLKSWAGEN, без ограничување на километража
- Две години гаранција на сите сервисни услуги
- 15 години снабдување со оригинални резервни делови по истекот на моделот

**Обезбеден е:**

- Овластен сервис
- Оригинални резервни делови
- Редовно пост - продажно следење на возилото, сервисирање на секои 15.000 км
- Дилерска и сервисна мрежа

Порше Македонија

Продукт Менаџер, Комерцијални возила

Владимир Николовски




Комерцијални  
возила



## ДИМЕНЗИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Меѓускино растојание 2.681 мм



### ТОВАРНО

Надворешни димензии		Меѓускино растојание		
Должина	4.408 mm	Меѓускино растојание	2.682 mm	
Ширина	1.793 mm	Вкупна тежина 1.6 TDI	2.089-2,277 kg	
Висина	1.823 mm	Корисна носивост 1.6 TDI	741 – 574 kg	
Товарен простор		Влечење на приколка 1.6 TDI	кочена /некочена	1.400/720 kg
Должина	1.779 mm			
Ширина	1.556 mm			
Висина	1.244 mm			
Ширина (меѓу подкрила)	1.170 mm			
Волумен	3.2 m <sup>3</sup>			